

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

До: Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје
Орце Николов 75, 1000 Скопје

Датум: февруари 2022 година

Предмет: Образложение за работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година

Следната анализа се однесува на неревидираните финансиски извештаи на Македонски Телеком (МКТ) за периодот 01.01.2021 - 31.12.2021, подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ).

I Приходи

Приходите од продажба во 2021 година изнесуваат 11.216.512 илјади денари, што претставува зголемување за 1,2% во споредба со претходната година.

Мобилни услуги



Мобилни говорни и неговорни услуги

На пазарот на мобилната телефонија МКТ има **удел на пазарот од 48,7%** (интерна проценка, споредено со 47,8% на крајот од претходната година). Базата на претплатници на крајот од 2021 година изнесува 1.215 илјади претплатници и е зголемена за 10% во однос на претходната година.

Приходите од говорни услуги (малопродажба) како и неговорни мобилни услуги на крајот од 2021 година бележат зголемување од 4,9% во споредба со претходната година.

Зголемувањето главно произлегува од поголемиот број на пост - пејд претплатници како и зголемувањето на **ARPU (просечниот приход по корисник)** воглавно кај резиденцијалните корисници како и зголемување на приходите од роаминг заради намалувањето на рестрикциите поврзани со COVID - 19 пандемијата, а од друга страна пак има намалување на приходите од при-пејд заради миграција на претплатниците од при-пејд во пост-пејд. Зголемени се и приходите од неговорни услуги, главно како резултат на зголемени приходи од мобилен интернет заради зголемено користење на пакетни тарифни модели со вклучени неговорни услуги како и зголемен GPRS сообраќај од роаминг.

Приходите од говорни услуги – големопродажба на крајот од 2021 година бележат зголемување од 6,8% во споредба со претходната година главно заради зголемениот мобилен сообраќај поддржано од зголемениот обем на меѓународен дојдовен сообраќај во терминација.

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Комбинираниот ARPU (просечниот приход по корисник) од говорни и неговорни услуги бележи зголемување од 7,2% во споредба со претходната година, достигнувајќи 387 денари главно придвижен од зголемувањето на учеството на пост-пејд претплатниците во вкупната база на претплатници.

Фиксни услуги



Фиксни говорни и неговорни услуги

МКТ успеа да ја одржи **водечката позиција на пазарот на фиксни говорни услуги со 62,5%** (интерна проценка, и е на исто ниво споредено со 62,5% на крајот од претходната година), односно 224 илјади корисници на крајот од 2021 година.

Приходите од говорни услуги од малопродажба во 2021 година во фиксниот сегмент се намалија за 2,9% во споредба со претходната година поради намалениот појдовен сообраќај за 11,1% како и намалениот меѓународен дојдовен сообраќај. На крајот од 2021 година бројот на корисници на фиксна телефонија (вклучувајќи ги и корисниците на конвергентни услуги) бележи зголемување за 1,3% споредено со претходната година.

Вкупниот број на пристапи на широкопојасен интернет (вклучувајќи ги и корисниците на конвергентни услуги) на крајот од 2021 година е зголемен за 3% и изнесува 220,1 илјади во споредба со 213,8 илјади на крајот од претходната година. **Бројот на претплатници на широкопојасен интернет (без големопродажба)** на крајот од 2021 година е зголемен за 3,2% и изнесува 197,3 илјади во споредба со 191,1 илјади на крајот од претходната година. **Уделот на пазарот на широкопојасен интернет** на крајот од 2021 година изнесува **49,8%** (интерна проценка, споредено со 49,4% на крајот од претходната година). Инвестициите во оптичката мрежа резултираат во континуиран раст на бројот на оптички пристапи во земјата. На крајот од 2021 година Македонски Телеком овозможи повеќе од 246 илјади пристапи до оптика што е за 12% повеќе споредено со претходната година.

Во однос на **ТВ пазарот, МКТ има лидерска позиција со 34,5%** (интерна проценка, споредено со 33,8% на крајот од претходната година) **удел** од вкупниот ТВ пазар. IPTV (дигитална телевизија преку Интернет протокол) услугата, поради високиот квалитет, интерактивноста и уникатното ТВ искуство, е одлично прифатена на пазарот и МКТ на крајот од 2021 година оствари зголемување на бројот на корисници на IPTV (вклучувајќи Magenta 1, 3 Play и други TV услуги) за 2,4% во споредба со претходната година што резултираше со база од 145,9 илјади корисници на крајот од 2021 година.

Приходите од малопродажен Интернет на крајот од 2021 година се зголемени за 2,2% во споредба со претходната година.

Приходите од дигитална телевизија преку Интернет протокол („IPTV“) на крајот од 2021 година се зголемени за 3,5% во споредба со претходната година.

Останати приходи



Останати приходи во фиксниот и мобилниот сегмент

Приходите од системска интеграција и ИТ услуги на крајот од 2021 година се намалени за 36,5% во споредба со претходната година како резултат на намалените приходи од ИКТ проекти.

Приходите од продажбата на опрема на крајот од 2021 година се намалија за 3,9% во споредба со претходната година како резултат на намалувањето на приходите од продажба на мобилни апарати заради нивната помала просечна продажна цена.

II Трошоци



Оперативни трошоци

На страната на трошоците, на крајот од 2021 година оперативните расходи бележат благо зголемување од 0,2% во споредба со претходната година, што во најголем дел се должи на зголемувањето на трошоците за услуги со карактер на материјални трошоци и трошоците за амортизација.

Трошоците за вработени се намалени за 2,6% на крајот од 2021 година во споредба со претходната година.

Расходите за услуги со карактер на материјални трошоци се зголемени за 8,4% на крајот од 2021 година во споредба со истиот период од претходната година.

Трошоците за амортизација се зголемени за 7,6% на крајот од 2021 година во споредба со претходната година.



Капитални трошоци

Вкупните капитални инвестиции (CAPEX), на крајот од 2021 година изнесуваат 2.982.383 илјади денари.

III Оперативна и нето добивка

Горенаведените движења на страната на приходите и трошоците резултираа со зголемување на оперативната добивка пред камати, оданочување и амортизација (ЕБИТДА) во 2021 година за 7,2% во споредба со претходната година. Следствено, ЕБИТДА маргината во 2021 година изнесува 42,2%.

Оперативната добивка пред камати и оданочување (ЕБИТ) во 2021 година е зголемена за 6,3% во споредба со претходната година.

Како резултат на горенаведените движења на страната на приходите и трошоците како и финансиските приходи и расходи, нето добивката за 2021 година е благо намалена за 0,7% во споредба со претходната година и изнесува 1.591.293 илјади денари.

Во илјади денари	2020 јан - дек	2021 јан - дек	Промена 2021 спрема 2020
Оперативни приходи	11.179.974	11.297.766	1,1%
Приходи од продажба	11.085.220	11.216.512	1,2%
Оперативни расходи	9.551.647	9.566.618	0,2%
<i>Амортизација на материјалните и нематеријалните средства</i>	2.823.591	3.039.322	7,6%
Оперативни расходи без амортизација	6.728.056	6.527.296	-3,0%
Оперативна добивка пред камати, оданочување и амортизација (ЕБИТДА)	4.451.918	4.770.470	7,2%
<i>ЕБИТДА маргина во %</i>	39,8%	42,2%	6,0%
Оперативна добивка пред камати и оданочување (ЕБИТ)	1.628.327	1.731.148	6,3%
Финансиски приходи	223.045	90.297	-59,5%
Финансиски расходи	69.923	57.849	-17,3%
Данок од добивка	178.278	172.303	-3,4%
Нето добивка	1.603.171	1.591.293	-0,7%

IV Исплатени дивиденди

Собранието на акционери на МКТ на состанокот одржан на 17 јуни 2021 година ја усвои Одлуката за исплата на дивиденда за 2020 година и утврдување на дивиденден календар. Во согласност со оваа Одлука дивидендата за 2020 година е во вкупен бруто износ од 1.381.898 илјади денари.

Бруто износ на дивиденда по акција за 2020 година е МКД 16,02. Дивидендата беше исплатена до законски утврдениот рок, 30 септември 2021 година.

На истиот состанок на Собранието на акционери на МКТ одржан на 17 јуни 2021 година беше усвоена одлуката за дел од нето добивката остварена по Финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

објавени во "Службен весник на Република Северна Македонија" да биде наменета за задржана добивка за инвестиции во квалификувани материјални и нематеријални средства во износ од 345.474 илјади денари со цел користење на даночни ослободувања во 2021 година.

V План и очекувања за претстојниот период

После тешко афектираната економија од пандемијата со COVID – 19, опоравувањето веќе забележливо во текот на 2021 година, резултираше кон отворање на границите и зголемена мобилност во текот на летната сезона.

Друштвото брзо реагираше на ситуацијата со КОВИД-19, што се потврдува со позитивните резултати на крајот од 2021 година. Овие позитивни резултати на крајот од 2021 година ги обезбедуваат неопходните предуслови за понатамошно продолжување на Стратегијата за целосна ориентираност кон корисниците и лидер во дигитализацијата.

Растот на приходите во главно доаѓа од растот во мобилните услуги, како и големопродажбата во ТВ сегментот и растот во сегментот на интерконекција. Очекувањата се дека овој развој ќе продолжи и понатаму со понатамошен фокус на позитивен развој на ARPU (просечниот приход по корисник) во мобилниот сегмент како и раст на ИКТ.

VI Ефект од COVID - 19

Во 2020 година, коронавирусот се прошири на глобално ниво, а неговото негативно влијание продолжува да ги афектира компаниите во целиот свет. Во 2021 година веќе се појавија знаци на закрепнување, што резултираше со локално олеснување на рестриктивните мерки, како и зголемена мобилност на луѓето преку границите.

Менаџментот внимателно го следи влијанието на пандемијата врз работењето и им обезбедува дополнителни ажурирани информации на заинтересираните страни во согласност со развојот на ситуацијата. Понатаму, менаџментот е во тесна комуникација со локалните државни институции и постојано работи во согласност со официјалните насоки.

Друштвото брзо реагираше на ситуацијата со КОВИД-19. Друштвото продолжува да излегува во пресрет на зголемената побарувачка за поврзување преку нејзината мрежа и до сега нема идентификувано настани коишто би можеле да го загорзат постојаниот интерес на нејзиното работење. Дополнително, според проценката на менаџментот за идните парични текови, не се очекува неисполнување на резултатите на долг рок.

Менаџментот на Друштвото посвети значајно внимание на ликвидноста на купувачите поради КОВИД-19, и врз основа на искуството од последните месеци и идните очекувања од КОВИД- 19, нема материјално значајни ефекти на стапките за исправка.

Во текот на 2021 година, стапките на инфлација забележаа пораст на глобално ниво што резултираше со локална стапка на инфлација од 3,2% за 2021 година (2020: 1,2%), меѓутоа врз основа на предвидувањето за инфлацијата за 2022 година на Народна Банка на Република Северна Македонија, се очекува таа постепено

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ

Адреса „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

да се намали до ниво од 2,4%. Глобалниот раст на трошоците за енергија ќе резултира со значително зголемување на трошоците за енергија на Друштвото, но менаџментот смета дека со примена на одредени мерки и подобри комерцијални резултати ќе може колку што е можно да се компензира ова негативно движење.

Никола Љушев
Главен извршен директор

Славко Пројкоски
Главен директор за финансии

Истрага за одредени договори за консултантски услуги

На 13 февруари 2006 година, Маѓар Телеком АД, доминантниот сопственик на Друштвото, (преку Каменимост Комуникации АД – Скопје, мнозински акционер на Друштвото), објави дека е вршена истрага на одредени договори склучени од друга подружница на Маѓар Телеком АД, со цел да се утврди дали договорите биле склучени во спротивност на политиките на Маѓар Телеком АД или важечките закони или регулативи. Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го ангажираше White & Case како свој независен правен советник за целите на спроведувањето на интерната истрага. Последователно на ова, на 19 февруари 2007 година, Одборот на директори на Друштвото, врз основа на препораката на Одборот за ревизија на Друштвото и на Одборот за ревизија на Маѓар Телеком АД, донесе одлука за спроведување на независна интерна истрага во однос на одредени договори во Република Северна Македонија.

Врз основа на јавно достапните информации, како и информациите добиени од Маѓар Телеком, а коишто беа претходно обелоденети, Одборот за ревизија на Маѓар Телеком спроведе интерна истрага во однос на одредени договори поврзани со активностите на Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Република Северна Македонија кои вкупно изнесуваа повеќе од 31 милион евра. Поконкретно, интерната истрага испитуваше дали Маѓар Телеком и/или нејзините подружници во Црна Гора и во Република Северна Македонија извршиле плаќања коишто се забранети со законите или прописите на САД, вклучувајќи го и американскиот Закон за спречување на корумпирано однесување во странство (ФЦПА). Друштвото претходно ги обелодени резултатите од интерната истрага.

Одборот за ревизија на Маѓар Телеком го информираше Министерството за правда на САД („МП“) и Комисијата за хартии од вредност на САД („КХВ“) за интерната истрага. МП и КХВ започнаа истрага за активностите коишто беа предмет на интерната истрага. На 29 декември 2011 година, Маѓар Телеком објави дека склучи конечни спогодби со МП и КХВ за решавање на истрагите на МП и КХВ поврзани со Маѓар Телеком. Со спогодбите завршија истрагите на МП и КХВ. Маѓар Телеком ги објави клучните услови од спогодбата со МП и КХВ на 29 декември 2011 година. Поконкретно, Маѓар Телеком објави дека склучил договор за одложено гонење за период од две години („ДОГ“) со МП. ДОГ истече на 5 јануари 2014 година, а врз основа на барањето на МП доставено во согласност со ДОГ, Окружниот суд на САД за Источната област на Вирџинија, на 5 февруари 2014 година, ги отфрли обвиненијата против Маѓар Телеком.

Во врска со локалната истрага од страна на државните органи во Република Северна Македонија и претходно обелоденетата информација во Финансиските извештаи на Друштвото за претходните години, во првостепениот кривичен суд сè уште се води кривична постапка против поранешни менаџери на друштвото.

Немаме сознанија за било какви информации како резултат на барања од кое било регулаторно тело или други надворешни страни, освен како што е опишано погоре, од кои би можеле да заклучиме дека финансиските извештаи можат да бидат неточни, вклучувајќи ги и ефектите од можни незаконски дејства.